




## Arteon R Line 2.0 TDI 200 DSG 4MOTION

Моделски код	3N847TX5	Дол x шир x вис	4866 x 1871 x 1460
Ниво на опременост	R LINE	Резервоар за гориво	66 l
Зафатнина на моторот	1968 ccм	Потрошувачка на гориво	4.9 /100 Km
Моќност	147 KW (200 HP)	Внатрешност	Црна (Titanium Black)
Менувач	DSG 7 степен	Емисија на CO2:	128 g/km
Седишта	5	Боја	Сребрена Металик (Pyrite Silver)

### Дополнителна опрема без доплата

0XE	Упатство на македонски јазик	PA6	Пакет амбиентално осветлување (амбиентално осветлување во 30 бои)
1G3	Резервно тркло, алуминиумско, стандардна димензија	PE1	Easy Open & Close пакет (систем за заклучување и стартување без клуч „Keyless“, сензор на вратата од багажникот, отворање и затворање со далечински управувач)
3FB	Панорамски лизгачки сончев покрив	PJV	Алу фелни „Nashville“, 20“, 8J x 20, AirStop® пневматици 245/35 R20
6I0	Без систем за задржување на лента	PW1	Зимски пакет во комбинација со кожа („Air Care Climatronic“ трозонска автоматска контрола на климата со филтер за воздух и контроли позади, USB C изведба и USB приклучок за полнење, 230 V приклучок во задната централна конзола, греење на предните седишта
6K0	Без систем за автономно сопирање	RCG	Навигациски систем „Discover Pro“ (8“ екран во боја чувствителен на допир, FM/DAB + радио прием, гласовна контрола, 8 звучници, 2 x USB C приклучоци, Bluetooth, App Connect, безжично за Apple CarPlay)
7K9	Индикатор за издишана гума	VL2	Активна хауба
7W0	Без проширен систем за безбедност	W12	NCAP пакет
8RI	Озвучување „Harman Kardon“ (вкупна моќност 700 W, 10 + 1 звучници, дигитален 16 канален засилувач, сабвуфер)	WFA	Lights & Vision пакет со контрола на долги светла „Light Assist“
8T6	Темпомат со ограничувач на брзината	Y9Z	Типско одобрение WLTP
9IP	Подготовка за мобилен телефон “Comfort“, со функција за безжично полнење	YOS	Услуги WeConnect Plus, договор 3 години, достапност зависна од гео локација
B64	Внатрешен код		
KA6	Камери Area View 360°		
NZ0	Без систем за итен повик/повик за помош		
P11	LED предни светла, контрола на долги светла „Dynamic Light Assist“, LED дневни светла со динамично светло за свиоци, светло за лоши временски услови, LED лајсна помеѓу предните фарови		
P7Y	Адаптивна контрола на подвозје DCC (избор на профили на возење, ECO функција, спуштена шасија 15mm)		



СКЕНИРАЈТЕ ГО QR КОДОТ СО ВАШИОТ МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН

Препорачана, необврзувачка малопродажна цена

**63.854 €**

\* Цената е информативна со вклучена дополнителна опрема и вкалкулирани давачки

**3.946.177 денари**

Порше Македонија  
Бул. Босна и Херцеговина 4  
1000 Скопје

Тел. 02 26 26 266  
Тел. 02 26 03 725  
Тел. 02 26 03 768

office@porsche.com.mk  
www.volkswagen.mk  
www.fb.com/PorscheMacedonia

# Сериска опрема



- » Текстилни патосници напред и назад
- » електромеханички засилувач на сопирачките
- » Прогресивно управување
- » Предупредувачки триаголник и сет за прва помош
- » Мултифункционален спортски кожен волан, со контроли на допир и типтроник
- » Декоративни уметоци „Piano Black“ на централната конзола за раце и опција за полнење
- » Предни седишта со прилагодување на висината, ergoComfort седиште од страната на возачот, со електрично прилагодување на потпирачот за грб
- » 3 наслони за глава позади
- » Автоматски појаси со три точки и предзатегнувачи за надворешните задни седишта
- » Греење на предните седишта
- » Далечинско отклучување за задна врата
- » Систем за отклучување и стартување без клуч „Keyless“ без Safelock
- » Автоматско затемнување на внатрешниот среден ретровизор
- » воздушно перниче за колениците на возачот
- » Странични воздушни перничииа за предните седишта вкл. завеса воздушни перничииа
- » Декоративни алуминиумски уметоци
- » Централен потпирач за раце напред со простор за складирање, 2 издувни вентили на воздух позади
- » Кожен менувач
- » Ел. преклопиви ретровизори со амбиентално осветлување и спуштање на ретровизорот на совозачот, греење
- » 12-V приклучок на задната централна конзола
- » Старт-Стоп систем со обновување на енергијата при сопирање
- » Лумбална поддршка напред, електрично прилагодлива од страната на возачот
- » LED светла со дневни светла функција „Leaving Home“ и рачна функција „Coming Home“
- » Сензор за дожд
- » 8 звучници
- » 2 LED светла за читање напред и назад
- » 3D LED задни светла со динамични показатели на правец
- » Изведба за пушачи, пепелник и запалка, напред
- » Дигитален кокпит „Pro“, во повеќе бои, со можност за избор на повеќе профили
- » LED Влез (Амбиентално светло во LED технологија на влезните врати)
- » Изведба за мобилен уред
- » Airstop® пневматици 245/45 R18, отпорност на тркалање класа A
- » Пресликување на централните панели на предните седиштата и надворешни задни седишта во текстил „ArtVelours“
- » Уметоци од хром на рачките на вратите, на ротирачки прекинувачи за светло и вентилите за воздух
- » Дигитален радио прием DAB+,
- » Екра чувствителен на допир, FM радио прием, 8 звучници, 2 x USB-C приклучоци, Bluetooth, App-Connect, Безжично за Apple CarPlay)
- » USB-C изведба
- » Електронска паркирна сопирачка вкл. Auto Hold функција
- » Електронска контрола за стабилизација
- » Алат и дигалка
- » Предниот браник во стил „R“, хромирани трапезоидни ISOFIX/i-Size точки за прикачување (подготовка за монтирање на 2 детски седишта на задната клупа)
- » Неразделна клупа на задното седиште, асиметрично преклоплив потпирач за грб, со централен потпирач
- » Автоматски појаси со три точки напред со прилагодување на висината и предзатегнувачи
- » Капак на одделот за багаж
- » Алу фелни „Sebring“, 18“, 8J x 18, Сиви металик,
- » Airstop® пневматици 245/45 R18
- » Странични хром ленти долу
- » Зелено ламинирано безбедносно термоизолационо стакло
- » Дополнително затемнети задни стакла
- » Воздушно перниче за возач и совозач, со можност за деактивирање на воздушно перниче за совозач
- » Хром ленти на страничните прозорци
- » Безбедно-оптимизирани потпирачи за глава
- » Плафон во црна боја „Titanium Black“
- » LED светло во предниот простор за стапала
- » Електронски имобилизатор
- » Систем за следење на притисокот во гумите
- » Прагови од не’рѓосувачки челик на вратите
- » Помош при паркирање „Park Distance Control“, сензори напред и назад со предупредувачки сигнали
- » Контрола на долги светла „Light Assist“
- » Автоматски светла за возење, со дневни светла,
- » Внатрешни светла со функција за одложување
- » Предупредувачки аудио и визуелни сигнали за
- » Предните прскалки за миеење на шофершајбната со автоматско загревање
- » App-Connect безжично за Apple CarPlay,
- » Google Android Auto
- » Систем за алармирање на возачот
- » Клима уред “Air Care Climatronic“ со 3-зонско автоматско регулирање на температурата
- » Топ комфорни седишта напред
- » Мултифункционална камера
- » Радио „Ready 2 Discover“ (8“ екран во боја)
- » Помош при тргнување во угорнина
- » Четкани педали од не’рѓосувачки челик